

## KONTRATË

### për furnizim publik të shërbimeve

“Sigurim patrullues për nevojat të  
Komunës së Çairit “

#### I. PALËT E KONTRAKTUARA

1. KOMUNA E ÇAIRIT, me seli në rr. “Hristijan Todorovski Karposh” nr. 5, NVT 4030004555423 e përfaqësuar nga Kryetari Visar Ganiu (në tekstin e mëlutjeshëm: Organ i kontraktuar) nga njëra anë dhe

2. SHAHS Agjensioni SHPATA SHPKNJP Shkup, me seli në rr. “Xhon Kenedi” pa nr. – Salla Sportive Partizan-Çair, me NTV: 4030006591290 dhe xhirollogari / llogari të transaksionit : 30000000 1744193 deponues i Bankës Komerciale SHA Shkup, e përfaqësuar nga ana e Drejtorit Ervin Ramadan (në tekstin e mëlutjeshëm: Bartës i furnizimit) nga ana tjetër.

#### II. LËNDA E KONTRATËS

##### Neni 1

Me këtë Kontratë rregullohen të drejtat dhe obligimet e ndërsjellta të Organit të kontraktuar dhe Bartësit të furnizimit si palë të kontraktuara në lidhje me furnizimin publik të shërbimeve për “Sigurim patrullues dhe fizik për nevojat e Komunës së Çairit “ e realizuar në procedurë të hapur me shpallje të Konkursit për ndarje të kontratës për furnizim publik nr 13973/2021, në pajtim me Ofertën e Bartësit të furnizimit të datës 22.08.2021, Raportin për realizimin e procedurës nr. 05-1475/7 të datës 07.09.2021 dhe Vendimin për zgjedhje të ofertuesit më të volitshëm nr. 05-1475/9 të datës 09.09.2021.

## ДОГОВОР

### за јавна набавка на услуги

“Патролно и физичко обезбедување за  
потребите на Општина Чаир“

#### I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. ОПШТИНА ЧАИР, со седиште на ул.„Христијан Тодоровски Карпош“ бр. 5, со ЕДБ: 4030004555423 застапувана од страна на Градоначалникот Висар Ганиу (во понатамошниот текст: Договорен орган) од една страна и

2. ДАИО Агенција ШПАТА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. “Џон Кенеди“ бб – Спортска Сала Партизан-Чаир, со ЕДБ:40300034849772, жиро сметка/ трансакциска сметка: 30000000 1744193 депонент на Комерцијална Банка АД Скопје застапувано од страна на Управителот Ервин Рамадан (во понатамошниот текст: Носител на набавката) од друга страна.

#### II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

##### Член 1

Со овој Договор се уредуваат меѓусебните права и обврски на Договорниот орган и Носителот на набавката како договорни страни, во врска со јавната набавка на услуги за “Патролно и физичко обезбедување за потребите на Општина Чаир“спроведена во Поедноставена отворена постапка со објавување на Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр. 13973/2021 година, согласно Понудата на Носителот на набавката од 22.08.2021 година, Извештајот од спроведена постапка бр. 05-1475/7 од 07.09.2021 година и Одлуката за избор на најповолен понудувач бр.05-1475/9 од 09.09.2020 година.

## Neni 2

Shërbimi nga neni 1 i kësaj Kontrate duhet të realizohet në tërësi në pajtim me specifikacionet teknike dhe kërkesat e dokumentacionit tenderues me nr. 05-1475/3 të datës 10.08.2021, si dhe sipas rregullativave, rregullave dhe standardeve në fuqi të profesionit në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

## Член 2

Услугата од член 1 на овој Договор треба да се изврши во целост согласно техничките спецификации и барањата од тендерската документација бр.05-1475/3 од 10.08.2021, како и важечките прописи, правила и стандардите на струката во Република Северна Македонија.

### III. KONĒZGJATJA E KONTRATĒS

#### Neni 3

Kjo Kontratë lidhet dhe vlen për periudhë prej një viti nga dita e nënshkrimit të saj nga ana e dy palëve kontraktuese

#### Член 3

Овој Договор се склучува и важи за период од една година од денот на неговото потпишување од страна на двете договорни страни.

### IV. VLERA E KONTRATĒS

#### Neni 4

Vlera e пëргјитшhme пëр реализимин e лëндëс сë furnизимит ëсhtë **2.102.760,00** денарë па пëрфширje тë TVSH-сë, vlera e TVSH-сë ëсhtë **378.496,8** денарë ose gjithsej me пëрфширje тë TVSH-сë ëсhtë **2.481.256,8** денарë нë пажтим me Ofertën e Bartësit тë furnизимит тë datës 22.08.2021.

### IV. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

#### Член 4

Вкупната вредност за реализација на предметната набавка изнесува **2.102.760,00** денари без вклучен ДДВ, вредноста на ДДВ изнесува **378.496,8** денари или се вкупно со вклучен ДДВ изнесува **2.481.256,8** денари согласно Понудата на Носителот на набавката од 22.08.2021.

### V. MËNYRA DHE AFATI I REALIZIMIT TË SHËRBIMIT

#### Neni 5

Bartësi i furnizimit ëсhtë i obliguar shërbimin lëндë тë furnизимит та realizojë нë tëрëси нë пажтим me specifikacionet teknike nga dokumentacioni tenderues nr. 05-1475/3 тë datës 10.08.2021 nga dita e nënshkrimit тë kontratës пëр furnизим publik me ofertuesin më тë volitshëm.

### V. НАЧИН И РОК НА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГАТА

#### Член 5

Носителот на набавката е должен услугата предмет на набавка да ја изврши во целост согласно техничките спецификации од тендерската документација бр. 05-1475/3 од 10.08.2021, од денот на потпишување на договорот за јавна набавка со најповолниот понудувач.

Bartësi i furnizimit ëсhtë i obliguar lëндën e furnизимит та realizon пëр periudhë një vjeçare нë afatet e пërcaktuara нë specifikacionin teknik.

Носителот на набавката е должен предметот на набавката да го извршува за период од 1 година во рокови согласно техничките спецификации.

## VI. MËNYRA DHE AFATI I PAGESËS

### Neni 6

Organi i kontraktuar do të bëjë pagesë në muaj pas përfundimit të secilit muaj, për muajin e mëparshëm, në afat prej 60 ditëve pas dorëzimit dhe pranimit të rregullt të faturës për shërbimet e kryera në arkivin e Organit të kontraktuar.

## VII. OBLIGIMET E BARTËSIT TË FURNIZIMIT

### Neni 7

Bartësi i furnizimit është i obliguar gjatë rrjedhës së realizimit të lëndës së furnizimit:

- të posedojë ekip mobil profesional të gatshëm për intervenim 24 orësh në varësi prej nevojave të Komunës;
- të sigurojë minimum 10 persona gjatë intervenimit eventual të cilët do të jenë në mundësi të intervenojnë për periudhë maksimum 5 minuta nga momenti i alarmimit
- ekipi i bartësit të furnizimit të posedojë me profesionalizëm adekuat për menaxhim me situata kritike dhe të jep instruksionet e duhura për zgjidhjen e problemeve të krijuara;
- Bartësi i furnizimit të instalojë minimum dy panik tasterë në objektin ndërtesës komunale;
- të sigurojë një person në objektin e Komunës me orar pune prej të hënën deri të premten nga ora 08:30 deri në ora 16:30. Personi të jetë i lidhur me patrollën mobile gjatë gjithë kohës së sigurimit dhe me qendrën monitoruese për patrollim të tërësishëm të sigurim teknik dhe fizik;
- të sigurojë minimum katër persona në ndërrim të cilët do të patullojnë 24/7 në Sheshin Skenderbeu përgjatë gjithë kohëzgjatjes së kësaj kontrate.

## VI. НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

### Член 6

Договорниот орган ќе врши плаќање месечно по истекот на секој месец, за претходниот месец, во рок од 60 дена по уредно доставени и прифатени фактури за извршените услуги во архивата на Договорниот орган.

## VII. ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

### Член 7

Носителот на набавката е должен во текот на реализација на предметот на набавка:

- Мобилна и професионална екипа која ќе биде спремна да интервенира 24 часа во зависност од потребите на Општината,
- при евентуална интервенција во секое време да има на располагање минимум 10 лица кои ќе бидат во можност да интервенираат за период од максимум 5 минути од моментот на алармирање.
- Тимот на носителот на набавката да располага со соодветна стручност за справување во кризни ситуации и да даде правилни инструкции за решавање на создадените проблеми.
- Носителот на набавката да постави минимум два паник тастери во објектот на Општинската зграда.
- Да обезбеди минимум едно лице во објектот на Општината со работно време од понеделник до петок од 8:30 часот до 16:30 часот. Лицето да биде поврзано со мобилната патрола во целовреметраење на обезбедувањето и мониторинг централа за комплетно патролирање на техничко и физичко обезбедување.
- Да обезбеди минимум пет лица на смена кои ќе патролираат 24/7 кај плоштадот Скендербег за целото времетраење на договорот.

## VIII. OBLIGIMET E ORGANIT TË KONTRAKTUAR

### Neni 8

Organi i kontraktuar është i obliguar:

- të përcaktojë person i cili do të kontaktojë me Bartësin e furnizimit dhe do ta ndjekë realizimin e shërbimit – lëndë e furnizimit dhe
- të bëjë pagesën në kohë në mënyrë të përcaktuar në nenin 6 të kësaj Kontrate.

## IX. DËNIMI I KONTRAKTUAR

### Neni 9

Në rast të mosrealizimit të obligimeve të kësaj kontrate, Bartësi i furnizimit është i obliguar të paguajë dënim të kontratës në lartësi prej 0.5% në ditë për secilën ditë të anashkalimit të obligimeve ditore, por jo më shumë se 5% përqind nga vlera e përgjithshme e kontratës.

Detyrimi për pagesën e dënimit të kontraktuar shfaqet në momentin e mospërmbushjes së obligimeve të kontratës, gjegjësisht me mosrealizimin e detyrimeve të përcaktuara me këtë kontratë. Pagesa e dënimit të kontraktuar nuk e liron Bartësin e furnizimit nga realizimi i detyrimeve të kontraktuara.

## X. NDRYSHIME TË KONTRATËS GJATË VLEFSHMËRISË SË TIJ

### Neni 10

Deri në ndryshimin e kontratës për furnizim publik gjatë vlefshmërisë së saj mund të vijë në rastet si në vijim:

- për furnizim me mallra, nga bartësi fillestar i furnizimit të cilat nuk janë të përfshira në kontratën bazë, ndërsa për të cilat rrethana të paparashikuara janë të nevojshme, dhe nëse zëvendësimi i bartësit të furnizimit:

- nuk është e mundur për arsye ekonomike ose teknike, siç janë kërkesat në aspekt

## VIII. ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

### Член 8

Договорниот орган е должен:

- да определи лице кое ќе контактира со Носителот на набавката и ќе ја следи реализацијата на услугата - предмет на набавка и
- да изврши навремено плаќање на начин согласно член 6 од овој Договор.

## IX. ДОГОВОРНА КАЗНА

### Член 9

Во случај на пречекорување на договорните рокови, Носителот на набавката е должен да плати договорна казна во висина од 0,2% за секој ден задоцнување од вкупната вредност на договорот, но не повеќе од 5% од вкупната вредност на договорот.

Обврската за плаќање на договорната казна настапува во моментот на неисполнување на договорниот рок, односно со неизвршување на обврските утврдени со овој Договор. Плаќањето на договорната казна не го ослободува Носителот на набавката од извршувањето на договорените обврски.

## X. ИЗМЕНИ НА ДОГОВОРОТ ВО ТЕКОТ НА НЕГОВАТА ВАЖНОСТ

### Член 10

До измени на договорот за јавна набавка во текот на неговата важност може да дојде во следните случаи:

- за набавка на стоки, од првичниот носител на набавка кои не се вклучени во основниот договор, а кои поради непредвидени околности се нужни, и доколку замената на носителот на набавката:

- не е можна од економски или технички причини, како што се барањата во однос на

të zëvendësueshmërisë ose interoperabilitetit me pajisjen ekzistuese, shërbime ose instalime të furnizuara në kuadër të procedurës fillestare dhe

- do të shkaktojë vështirësi serioze ose zmadhim të dukshëm të shpenzimeve të organit të kontraktuar.

- nëse ndryshimi është i nevojshëm për arsye të rrethanave që organi i kontraktuar nuk ka mundur ti parashikojë dhe nuk ndryshon në thelb natyra e kontratës për furnizim publik.

- nëse bartësin fillestar të furnizimit e zëvendëson operator tjetër ekonomik që i plotëson të gjitha kushtet e përcaktuara fillestar në dokumentacionin tenderues të procedurës së realizuar dhe kush është trashëgimtari juridik i bartësit fillestar të furnizimit pas prestrukturimit të ndërmarrjes, duke përfshirë tërheqje, bashkim, lidhje ose falimentim, nëse kjo nuk përfshin ndryshime tjera të dukshme të kontratës dhe me këtë nuk anashkalohet zbatimi i ligjit për furnizim publik.

- nëse ndryshimi, pa marrë parasysh vlerës së saj, nuk është e ndonjë rëndësie kyçe në aspekt të paragrafit 4 të nenit 119 të ligjit për furnizime publike.

Vlera e përgjithshme e ndryshimeve të kontratës për furnizim publik nuk guxon të tejkalojë 20 % të vlerës së kontratës fillestare. Nëse janë bërë më tepër ndryshime të njëpasnjëshme, ky kufizim zbatohet në vlerën e të gjitha ndryshimeve sëbashku.

заменливоста или интероперабилноста со постојната опрема, услуги или инсталации набавени во рамките на првичната постапка;

- ќе предизвика сериозни потешкотии или значително зголемување на трошоците на договорниот орган.

- доколку промената е потребна поради околности кои договорниот орган не можел да ги предвиди и суштински не се менува природата на договорот за јавна набавка.

- доколку првичниот носител на набавка го заменува друг економски оператор кој

ги исполнува сите првично одредени

услови во тендерската документација од спроведената постапка и кој е правен наследник на првичниот носител на

набавка по извршено реструктурирање

на претпријатието, вклучувајќи преземање, здружување, спојување или стечај, доколку тоа не вклучува други значителни промени на договорот и со тоа не се избегнува примената на ЗЈН.

- доколку промената, без оглед на нејзината вредност, не е од суштинско значење во смисла на ставот (4) член 119 од ЗЈН.

Вкупната вредност на измените на договорот за јавна набавка не смее да надмине 20% од вредноста на првичниот договор. Доколку се направени повеќе последователни измени, ова ограничување се применува на вредноста на сите промени заедно.

## **XI NDËRPRERJEN E KONTRATËS**

### **Neni 11**

Kur njëra nga palët e kontraktuara nuk do ta përmbushë obligimin e saj dhe kjo paraqet bazë për shkeljen e kontratës, pala tjetër e kontraktuar, mund të kërkojë detyrimin e saj të realizohet ose ta ndërpres kontratën.

Kjo kontratë ndërpritet veçanërisht nëse:

- a) kontrata është ndryshuar rrënjësisht, që rezulton me detyrime për nisje të procedurës së re të furnizimit publik,
- b) bartësi i furnizimit gjendet në një situatë për shkak të së cilës organi kontraktues patjetër duhet ta përjashton nga procedura e furnizimit publik, por për këtë fakt nuk ka qenë i njoftuar gjatë procedurës ose
- v) kontrata nuk duhet të ndahet bartësi të furnizimit për shkak të shkeljeve serioze të LFP të cilat me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor i përcakton gjykata kompetente.

Pala e kontraktuar e cila për shkak të mosplotësimit të obligimeve të kontratës e ndërpret Kontratën, është e obliguar që ta njoftojë palën tjetër të kontraktuar pa prolongim.

### **Neni 12**

Kjo kontratë llogaritet si e prishur nëse:

- Bartësi i furnizimit bën shkëputje në vazhdimësi më të gjatë se 20 ditë dhe
- Kundër Bartësit të furnizimit do të dorëzohet propozim për hapje të procedurës falimentuese ose procedurës likuiduese.

## **XII. RRETHANAT E JASHTËZAKONSHME**

### **Neni 13**

Organi i kontraktuar dhe Bartësi i furnizimit janë të pajtimit që asnjëra nga palët e kontraktuara të mos jetë përgjegjëse ndaj tjetrës për humbje,

## **XI РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ**

### **Член 11**

Доколку една од договорните страни не ја исполнува својата обврска и тоа претставува основно кршење на договорот, другата Договорна страна може да побара нејзината обврска да биде спроведена или да го прекине Договорот. Овој договор се раскинува особено доколку:

- a) договорот е значително изменет, што резултира со обврска за проведување нова постапка за јавна набавка,
- б) носителот на набавка се наоѓал во една од ситуациите поради кои договорниот орган морал да го исклучи од постапката за јавни набавки, но за овој факт не бил запознаен во текот на постапката или
- в) договорот не требало да му додели на носителот на набавка поради сериозни повреди на ЗЈН кои со правосилна судска пресуда ги утврдува надлежниот суд.

Договорната страна која го раскинува Договорот заради неисполнување на договорните обврски, мора неодложно писмено да ја извести другата страна.

### **Член 12**

Овој договор се смета за раскинат ако:

- Носителот на набавката постане инсолventен во континуитет подолго од 20 дена и
- против Носителот на набавката ќе биде поднесен предлог за отварање на стечајна постапка или ликвидациона постапка.

## **XII. ВИША СИЛА**

### **Член 13**

Договорниот орган и Носителот на набавката се согласни ниту една од договорните страни да не биде одговорна кон



lëndim ose mosrealizim të dispozitave të kësaj kontrate të cilat janë shkaktuar si pasojë e rrethanave e jashtëzakonshme.

Palët e kontraktuara obligohen me shkrim ta informojnë palën tjetër të kontraktuar në rast të paraqitjes së rrethanave të jashtëzakonshme dhe do të kontraktajnë kushte të reja për realizim ose do ta ndërpresin Kontratën.

#### **Neni 14**

Nën rrethana të jashtëzakonshme nënkuptohen ndodhi të pavarura nga dëshira e palëve të kontraktuara, paraqitja e të cilave nuk mund të parandalohet ose të parashikohet dhe për shkak të të cilave plotësimi i detyrimeve të kontratës rëndohet ose pamundësohet, duke i përfshirë por jo duke i përkufizuar vetëm si: fatkeqësi natyrore, ndodhi shoqërore (grevë, trazira, luftë) dhe të ngjashme.

### **XIII. ZGJIDHJA E KONTESTEVE**

#### **Neni 15**

Të gjitha kontestet eventuale dhe mos marrëveshjet që do të dalin nga kjo Kontratë, palët e kontraktuara do ti zgjedhin në frymën e bashkëpunimit të mirë dhe traditave afariste me marrëveshje të ndërsjelltë.

Në qoftë se marrëveshja e ndërsjelltë nuk jep zgjidhje të pranueshme, për të gjitha kontestet eventuale kompetente është Gjykata Themelore e Shkupit II – Shkup.

### **XIV. DISPOZITA PËRFUNDIMTARE**

#### **Neni 16**

Kjo Kontratë llogaritet si e lidhur dhe hynë në fuqi në ditën e nënshkrimit të saj nga të dy palët e kontraktuara.

#### **Neni 17**

Për gjithçka që nuk është parashikuar në këtë Kontratë do të zbatohen dispozitat e Ligjit për marrëdhënie obligative dhe rregullativat pozitive ligjore në Republikën e Maqedonisë.

друга за губиток, повреда или неизвршување на одредбите од овој Договор кои се предизвикани од виша сила.

Договорните страни се обврзуваат писмено да ја известат другата договорна страна во случај на стапување на виша сила во дејство и ќе договорат нови услови за исполнување или раскинување на договорот.

#### **Член 14**

Под Виша сила се подразбира настан независен од волјата на договорните страни, чие настанување не можело да се спречи или предвиди и поради кои исполнувањето на обврските од договорот станало отежнато или неможно, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на: природни настани, општествени настани (штрајк, немири, војна) и сл.

### **XIII. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ**

#### **Член 15**

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрата соработка и деловните обичаи со меѓусебно договарање.

Доколку меѓусебното договарање не даде особено прифатливо решение, за сите евентуални спорови надлежен е Основниот Суд Скопје II – Скопје.

### **XIV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

#### **Член 16**

Овој Договор се смета за склучен и стапува во сила со денот на неговото потпишување од двете договорни страни.

#### **Член 17**

За се што не е регулирано со овој Договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи и позитивните прописи во Република Северна Македонија.

## Neni 18

Kjo Kontratë është e përpiluar në 6 (gjashtë) ekzemplarë, prej të cilave 2 (dy) për Bartësin e furnizimit dhe 4 (katër) për Organin e Kontraktuar.

Përpiloi / Изработил.....C.C.

Kontrollloi / Контролирал.....H.A.

Miratoi / Одобрил.....N.R.



**ORGAN I KONTRAKTUAR / ДОГОВОРЕН ОРГАН**

**КОМУНА Е ЧАИРИТ  
ОПШТИНА ЧАИР**

**Kryetar i Komunës / Градоначалник:  
Visar Ganiu**



## Член 18

Овој Договор е составен во 6 еднообразни примероци, од кои 2 (два) за Носителот на набавката и 4 (четири) за Договорниот орган.

**BARTËS I FURNIZIMIT / НОСИТЕЛ НА НАБАВКА**

**SHAMS SHPATA SHPKNJP Shkup  
ДАИО Агенција Шпата ДООЕЛ Скопје**

**Drejtor / Управител:  
Ervin Ramadan**





17.09.2021			
Име на Објект Средств	Вид на Објект	Вид на Средств	Вид на Вредност Догов
05-1475/12			

## Прилог 1 – Образец на понуда

[меморандум на понудувачот]

### КОНЕЧНА ПОНУДА ПО Е-АУКЦИЈА

Врз основа на огласот број 13973/2021 објавен од страна на Општина Чаир – Скопје, за набавка на услуги за „ Патролно и физичко обезбедување за потребите на Општина Чаир,, со спроведување на поедноставена отворена постапка, и тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

## ПОНУДА

### Дел I – Информации за понудувачот

- I.1. Име на понудувачот: ДАИО: Агенција за Обезбедување Шпата ДООЕЛ – Скопје
- I.2. Контакт информации
- Адреса: ул. Џон Кенеди бб Спортска Сала Партизан, Скопје Чаир
  - Телефон: \_\_075/328-728\_\_
  - Факс: \_\_//\_\_
  - Е-пошта: \_\_shpatasecurity@hotmail.com\_\_
  - Лице за контакт: \_\_\_\_\_
- I.3. Одговорно лице: \_\_Ervin Ramadan\_\_
- I.4. Даночен број: \_\_4030003484972\_\_
- I.5. Матичен број: \_\_5779537\_\_
- 1.6 Жиро сметка \_\_Деп. Комерцијална Банка АД Скопје ж-ска 300000001744193\_\_

### Дел II – Техничка понуда

- II.1. Согласно сме дека со поднесување на оваа понуда во целост ќе ги извршуваме услугите согласно техничките спецификации и барањата на договорниот орган:
- II.3. Ги прифаќаме начинот и рокот<sup>1</sup> за реализација утврдени во тендерската документација.

### Дел III – Финансиска понуда

- III.1. Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува: \_\_2.102.760,00 ден. \_\_ [со бројки] (Два милиони и сто и две илјади седумстотини и шеесет денари) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува \_\_378.497,00 денари\_\_.

<sup>1</sup> Зборовите „рокот на испорака“ се бришат во случај кога истиот не е дефиниран.

Детален приказ на финансиската понуда:

Вид на услугата	Един. Мера	Количина	Един. Цена без ДДВ	Вкупна Цена без ДДВ	Износ на ДДВ	Вкупна цена со ДДВ
1	2	3	4	5=3*4	6	7=5+6
Патролно обезбедување на објектот на седиштето на Општина Чаир и вработените во Општината за период од 1 (една) година.	Месец	12	3.364,50	40.374,00	7.267,32	47.641,32
Патролно обезбедување на плоштад Скендербег.	Месец	12	3.642,00	43.704,00	7.866,72	51.570,72
Физичко обезбедување од минимум едно лице во седиштето на Општина Чаир	Месец	12	33.644,50	403.734,00	72.672,12	476.406,12
Физичко обезбедување (24/7) од минимум 5 лица на смена кај плоштад Скендербег.	Месец	12	134.579,00	1.614.948,00	290.690,64	1.905.638,64
Вкупен износ на табелата			175.230,00	2.102.760,00	378.496,80	2.481.256,80

II.3. Ги прифаќаме начинот и рокот<sup>2</sup> на испорака утврдени во тендерската документација.

III.3. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

III. 4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Место и датум

**Ervin  
Ramadan**

Digitally signed by Ervin Ramadan  
DN: O=Agencija Shpata DOOEL,  
SERIALNUMBER=0300001849  
2, C=MK,  
E=ervin.ramadan@gmail.com,  
SN=Ramadan, G=Ervin, CN=Ervin  
Ramadan (потпис)

\*Образецот на понудата може да

Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2021-09-17 09:59:49  
Foxit Reader Version: 9.7.0

<sup>2</sup> Зборовите „ рокот на испорака“ се бришат во случај кога истиот не е дефиниран.